

До

**ЗАМП Скопје**

Врз основа на членовите 21,26, 129 и 130 од ЗАПСП ( Сл.Весник на РМ бр.115/10, 140/10,51/11, 147/13 и 154/15 ) согласно правата кои ги уживам како автор на авторски музички дела, под полна морална, материјална и кривична одговорност на ден \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ ја давам следната

### **ИЗЈАВА**

Јас, \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, со постојано место на живеење на \_\_\_\_\_, ја известувам колективната организација – ЗАМП дека согласно правата кои ги остварувам во рамките на колективното управување кои се штитат преку ЗАМП, како и индивидуалните права кои ги уживам согласно ЗАПСП, изрекувам еднострана Изјава за забрана за емитување на моите авторски дела по пат на радио-дифузно емитување.

Оваа Изјава ја давам поради донесените измени на Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права објавен во Сл. Весник на РМ бр.154/15 согласно кој се кршат основните авторски права кои ги уживам согласно Уставот на РМ и Меѓународните Конвенции.

Со оваа Изјава барам од Вас како надлежна колективна Организација да ја спроведете оваа забрана со информирање на сите државни органи како и на радио-дифузни организации кои се корисници на авторски музички дела. Притоа надлежните државни органи и корисниците да бидат информирани дека за секое кршење на изреченава забрана ќе биде поднесена соодветна кривична пријава за повреда на авторско право, како и граѓанска постапка за надомест на штета за сторени повреди на моралните и материјалните права.

Оваа Изјава ќе важи започнувајќи од 01.01.2016 година па во иднина сè до нејзиното отповикување.

**Изјавил**

\_\_\_\_\_  
(Полно име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(Потпис)